

Дваесет и еден млад учесник учеше како личната и заедничката приказна може да стане моќна алатка за застапување, влијание и поттикнување промени во заедницата. Наместо приказната да се третира како креативно пишување, фокусот беше ставен на нејзината практична примена – поврзување, убедување и поттикнување на акција.



Во текот на двата дена, учесниците работеа на разбирање на раскажувањето приказни (storytelling) не само како форма на раскажување, туку како стратешка комуникациска алатка.

Преку практични вежби, учесниците учеа како да трансформираат слаби и општи изјави во аргументирани и убедливи пораки, а потоа да ги развијат во приказни за застапување поврзани со конкретни општествени прашања. Посебен акцент беше ставен

на користењето на емоцијата и личната перспектива како алатки за градење повлијателна и поубедлива приказна, која не само што привлекува внимание, туку води и кон јасен повик за акција. Преку овој процес, учесниците учеа како личното искуство може да се претвори во средство за комуникација, застапување и влијание.

Еден од клучните елементи беше и разбирањето на публиката и прилагодување на комуникацијата. Учесниците анализираа кому му се обраќаат, што е важно за таа публика и кој пристап може да има најголемо влијание. За време на практичната работа учесниците размислуваа како би ја претставиле својата иницијатива пред носители на одлуки, донатори, новинари или пошироката јавност. Ова им помогна да разберат дека истата идеја бара различен пристап, различен јазик и различна стратегија за да биде разбрана, прифатена и поддржана. Тие работеха на адаптација на своите пораки за различни формати, вклучувајќи краток говор, пишано сведоштво, медиумски настап и содржини за социјални медиуми.

„На обуката научив како да и пристапиме на публиката и да го привлечеме нејзиното внимание“, рече Лина Муса. Таа смета дека ова е корисно за младите затоа што соработуваат со различни луѓе. „Стегнав повеќе самодоверба за тоа дека можам да направам нешто што ќе влијае позитивно врз иднината на мојата земја“, додаде таа. И за Рида Ахмети обуката била корисна. „Научив многу работи што не ги знаев и ми даде мотивација да реагирам во некои моменти, на пример кога ќе видам неправда. Тоа што го работевме заедно ме потсети дека имам право да реагирам и да придонесам кон промена“, вели таа.



[Работи/Проекти/Тренинзи/Семинари](#)